

Финансиски извештај

Краток осврт на финансирањето

Ве информираме за неколку основни податоци за работата на Комората во 2011 год. Заклучно со 31.12.2011 год. Комората брои вкупно: 94 членови. Од кои 56 членки се активни, а 38 се пасивни членови за изминатата година. Во минатата година 5 фирми се откажале од членство.

Вкупно е фактуриран износ од: 3.489.126.000 денари, од кои се наплатени вкупно 2.941,376 денари.

По основ на членарина фактурирани се 645,700 денари, а наплатата изнесува 494.500 денари.

Не се наплатени вкупно 151.200 денари, од нив 12.000 денари се од единствената фирма која го откажа членството (Благој Горев) додека 72.600 ден. се од фирми кои не платиле членарина, односно овие членови се ставени во група на пасивни членови. Дел од ненаплатен износ односно 66.600 денари е во рок за наплата.

Во вкупно фактурираниот износ делот на фактурирана членарина изнесува 19 %, а пак услугите зафаќаат 81 % од фактурираната вредност.

За споредба тој однос во 2011 година беше 17% членарина и 83% услуги, а пак во 2010 година тој однос беше 12% фактурирана членарина и 88% фактурирани услуги.

Вкупно членарина платиле 43 фирми или 77% успешност на наплата во однос на фактурираната членарина.

Комората нема неплатени финансиски обврски, односно сите трошоци кон партнери, институции и кон вработени се подмирени во целост.

Во 2012 година се очекува основните месечни потреби на комората да изнесуваат околу 85.000 денари. Врз основа на програмата се предвидува буџет од 1.845,000 денари.

Во оваа година поголем дел од средствата се очекува да бидат обезбедени од членарина, но и процентот на средства добиени од услуги да продолжи да расте што конечно во 2012 значително ќе се почувствува.

Согласно Статутот, Комората се финансира од коморска членарина, донации, подароци, надомест за услуги кои ги извршува. Висината на членарината според член 22 ја утврдува мнозинството од членови на Собранието на комората.

Според член 16 од Законот за сметководство на непрофитните организации финансиската состојба на Македонско Руската Стопанска Комора -Скопје заклучно со 31.12.2010 год е следната

Приходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

Приходи од членарина		Износ
Вкупно фактурирано		705.000,00
Вкупно наплатено		478,000,00
Вкупно ненаплатено		227,000,00

Приходи од услуги		Износ
--------------------------	--	--------------

Организација на саеми, бизнис средби, лого, преводи, книга		3.441.156,00
ВКУПНО		3.441.156,00

ВКУПНИ ПРИХОДИ		4.146.156,00
-----------------------	--	---------------------

Расходи на Македонска Руска Стопанска Комора		
---	--	--

заклучно со 31.12.2010		Износ
Расходи по Фактури		1.493,924,50
Расходи за личен доход и придонеси		463.154,00
Расходи за учество на саемски штандови, хотели и трансфери во Русија		2.182,651,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		4.139,729,50

ВКУПНИ ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ		4,146,156,00
ВКУПНИ РАСХОДИ		4.139.729,50
Реална состојба на 01.01.2011		6.426,50
Претпоставена ДОБИВКА		227.000,00
Ненаплатен износ –членарини		-227.000,00

Добивката од финансиската година се пренесува во наредната година.